

Гинекологија - Акушерство Капитулација Клиника

University Clinic for Obstetrics
and Gynecology, Skopje

ABSTRACT BOOK

FIRST OHRID MEETING OF
GYNECOLOGISTS AND PERINATOLOGISTS

23 - 26 June 2005 Ohrid, Macedonia



SCHERING

PLAZMA

гијата, чие значење лежи во тоа што неповолно влијае на здравјето на мајката, состојбата на плодот и исходот на бременоста. ПИХ е најчест поединечен етиолошки фактор кој доведува до интраутерине застој во растот на фетусот (ИУГР). Во развиените земји на западна Европа каде постои добро организирана антенатална заштита, смален е бројот на бремености комплицирани со ПИХ, особено на тешките облици. Ова ја потенцира важноста од редовни контроли на бремените жени и следење на состојбата на фетусот со ултразвук.

Цел: Колку рутинската примена на ултразвукот како визуелен метод има приоритет во следењето на растот и развојот.

Методологија: Во двогодишното проспективно испитување опфатени се трудници со старосна граница меѓу 15 и 41 год. ($25,73 \pm 5,77$). Пациентките беа поделени во две групи: група А од 67 трудници, (испитувана група); група Б од 129 нормотензивни трудници (контролна група). Прв гинеколошки и УЗ преглед направен е меѓу 6-12 н.г. При првиот преглед мерен е параметарот теме-тртица (ЦРЛ), а во втор и трет триместер феталниот раст е следен со следните параметри: БПД, ХЦ, ТЦД, АЦ и ФЛ, проценувана е количината на плодова вода и следено е созревањето на плацентата. Баравме дали меѓу 2 УЗ прегледи постои соодветен пораст на мерените параметри (ХЦ/АЦ) и ако тој пораст не е соодветен со какви карактеристики се јавува? Користени се стандардните методи за фетална биометрија. При статистичката обработка користени се дескриптивната метода, параметарски Студентов Т-тест и непараметарски тестови: χ^2 тест, Kolmogorov-Smirnov тест и Mann-Whitney U тест, а ниво на значајност е $p < 0.05$.

Резултати: Обработката на податоците покажа дека до 20нг. не постои статистички значајна разлика меѓу групите А и Б во поглед на феталниот раст и развој на плодот ($p > 0.05$). Евидентни разлики се јавуваат после 26нг. кога најдовме дека постои значајна разлика во ХЦ, ФЛ и АЦ ($p < 0.01$), а разликата на средните вредности на односот ХЦ/АЦ е на граница на значајност ($p = 0.04$). Во 32 нг. особено изразени разлики постојат во поглед на БПД, ФЛ и АЦ, а односот ХЦ/АЦ покажа дека во група А кај 13,64% постои сомнение на ИУГР, а во групата Б суспектен ИУГР постоеше кај 3,1%, ($p < 0.01$). ХЦ/АЦ односот во 36 нг. најдени се 21,31% суспектни плодови на ИУГР во групата А, додека во групата Б 0,78% ($p < 0.01$). Резултатите во 38нг. покажаа високо значајна разлика во поглед на сите параметри освен за ТЦД.

Средната вредност на односот ХЦ/АЦ за групата А беше 1.032 ± 0.044 , а за група Б 0.992 ± 0.028 . Во 40нг. односот ХЦ/АЦ покажа ИУГР во 31,82% кај пациентките од група А. Статистичката обработка и на податоците за степенот на стареење на плацентата исто покажа значајни разлики ($p < 0.01$), за сите периоди од 26-40нг, во смисла на предвременно стареење. Најчесто кај групата А детектирана е смалена количина на плодова вода и тоа во 32нг кај 15,15%, во 36 нг. кај 31,15% во 38 нг. во 70% и во 40 нг 100%.

Заклучок: Ова испитување покажа дека УЗ метода е корисна метода во следењето на бременостите комплицирани со ПИХ. Со помош на УЗ се констатираат промени во растот на плодот како и забрзано созревање на постелката. Најчесто присутен е асиметричен ИУГР, што бара задолжително мерење на БПД, ХЦ, АЦ и ФЛ. Со УЗ често се констатира олигоамнион, што може да има предиктивно значење во однос на ИУГР.

ST - 018

ЗНАЧЕНИЕ НА ASCUS НАОД ВО ПАПАНИКОЛАУ БРИС

Е. Јашовиќ-Сивеска¹, Ц. Ѓоргиевска²,
В. Јашовиќ³, Ф. Доко -Лумани⁴
ПЗО-Медихелп, Битола, Македонија¹,
Медицински центар-
Одсек за патологија-Битола, Македонија²,
Медицински Факултет-ПДС-Хумана
Репродукција, Белград, СЦГ³,
ПЗО Превентива, Струга, Македонија⁴

Клучни Зборови: ASCUS, Папаниколау брис, колопскопија

Увод: ASCUS (atypical squamous cells of undetermined significance) зборува за инфламаторно-репаративни промени, а со него ниту квалитативно ниту квантитативно не се дава конечна дијагноза за премалигни или малигни состојби.

Цел: Цел на трудот е да видиме дали ASCUS наодот дозволува едноставно следење или е потребно да се направи биопсија водена под колпоскопија, како би добиле конечна дијагноза која е хистопатолошки верифицирана.

Методологија: Испитани се 223 пациентки со просечна старост од $34,44 \pm 9,94$ год. (19-68). Медијана е 33 години. Испитани се: Папаниколау брис, колпоскопија, биопсија под контрола на колпоскоп и нејзин хистопатолошки наод. Податоците се статистички обработени и анализирани со дескриптивни методи и примена

на параметарски и непараметарски тестови (χ^2 -тест, Ф-тест, медијана).

Резултати: Доминираат пациентки на возраст од 21-30(38.6%) и 31-40(38.6%) години, односно на возраст од 21-40 години (77,2%), ($p<0.01$). 30.05% имаа уреден Папаниколау брис, 41.7% бенигни клеточни промени, а 28.25% имаа атипични промени на клетките($p<0.05$). Кога е атипичната во прашање, доминира наодот ASCUS (73.02%), ($p<0.01$). Колпоскопски 50.22% од испитаните имаат патолошки слики ($p<0.01$). Анализирани, податоците од Папаниколау брисевите со колпоскопските наоди, покажаа дека кореспондираат меѓусебно. Кај 95.65% од пациентките со наод ACSUS, работена е биопсија под контрола на колпоскоп и добиени следни резултати: Cervitis chronica 13.64%, CIN I 40.91%, CIN II 31.81%, CIN III 9.09%, Ca in situ 2.27%, Ca invasivum 2.27%. Кај 45.45% од овие пациентки беше поставена индикација за оперативно лекување($p<0.05$).

Заклучок: ASCUS наодите чест наод, а примената на биопсија под контрола на колпоскоп и хистопатолошка верификација на промената кај ASCUS е оправдана, за разлика од методата на следење на одреден временски период.

THE IMPORTANCE OF THE ASCUS FINDINGS IN PAP-SMEAR

E. Jasovic-Siveska¹, C. Gjorgievska², V. Jasovic³, Flora Doko-Lumani⁴
Private Gynecological Ordination-Medihelp, Bitola, Macedonia¹, The Medical Center-Pathological department-Bitola, Macedonia², School of Medicine-PGS-Human Reproduction, Belgrade, SCG³, Private Gynecological Ordination-Preventiva, Struga, Macedonia⁴

Key words: ASCUS, PAP smear, colposcopy

Introduction: ASCUS (atypical squamous cells of undetermined significance) speaks about inflammatory-reparative changes, and thus you cannot give the final diagnose of the pre-malignant or malignant conditions.

Aim: The purpose of this labor allows us attendance or there is a need to make a biopsy done with a colposcopy, for gaining a histopatological verified diagnosis.

Methods: There were 223 patients examined aging from 34,44±9,94 (19-68). The meridian is 33 years. Examinations were about: Pap-smear, colposcopy, biopsy under the control of colposcopy and its histopatological findings. The data are statistically done and analyzed with a descriptive methods and

an application and χ^2 -tests, F-test, meridian.

Results: The patients aging from 21-30(38.6%) and 31-40(38.6%) dominated, ($p<0.01$). 30.05% had a proper Pap-smear, 41.7% benign cell changes, and 28.25% had an atypical modifications of the cells ($p<0.05$). Concerning the atypical condition, the ASCUS findings dominate (73.02%), ($p<0.01$). Colposcopically 50.22% from the examined patients had a pathologic pictures ($p<0.01$). Analyzed, the data from the Pap-smear with the colposcopic findings showed that they mutually correspond. With 95.65% of the patients with ASCUS findings, the biopsy under the control of colposcopy, the following results were gained: Cervitis chronica 13.64%, CIN I 40.91%, CIN II 31.81%, CIN III 9.09%, Ca in situ 2.27%, Ca invasivum 2.27%. With 45.45% of these patients an indication for an operative treatment was stated ($p<0.05$).

Conclusion: ASCUS findings, is not a rare finding, and the application of the biopsy under control and the histopatological verification of the modifications with the ASCUS is justified, on the contrast with the method of attending (with colposcopy and a Pap-smear) the modifications within a certain period of time.

ST - 019

НАШИ ИСКУСТВА СО ИСПИТУВАНИ ТУ-МАРКЕРИ СА-125 И С 19-9 ВО СЕРУМ, ВО КОРЕЛАЦИЈА СО СТЕПЕНОТ НА ОВАРИЈАЛНАТА ЕНДОМЕТРИОЗА

Матевска Атанасовска
Е., Гл. Димитров, З. Тодоров, Е. Николовска
Клиника за гинекологија и акушерство-Скопје

Клучни зборови: туморски маркери, оваријална ендометриоза, лапараскопија

Цел на трудот: Дали постои сигнификантна врска помеѓу вредностите на Са 125 и Са 19-9 и степенот на оваријалната ендометриоза.

Материјал и методи: Во студијата беа вклучени 40 пациентки со ултразвучно дијагностицирана оваријална ендометриоза. Кај сите нив во серумот предоперативно беа испитани Ту маркерите. Потоа, пациентките беа третирани со лапараскопија и хистилошка верификација на ендометриомите.

Резултати: Пациентките беа во репродуктивна возраст со примарен и секундарен стерилитет, втора група незаинтересирани за бременост во моментот и трета група со завршена репродукција. Од сите нив нулипари беа 67,5%, со едно дете 15% и со две деца 17,5%. Лапароскопски во 70% беше докажано унилатерално-